



Општи услови за осигурување од автомобилска одговорност

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Одделните изрази употребувани во овие Услови ги имаат следните значења:

Осигурувач - ТРИГЛАВ Осигурување АД, Скопје,
договарач на осигурување - лице кое со осигурувачот склучило договор за осигурување,
осигуреник - лице со кое е договорено осигурување од автомобилска одговорност,
осигурен случај - настан што може да доведе до остварување на отштетно побарување од страна на оштетениот,
сума на осигурување - износ на кој е договорено осигурување од автомобилска одговорност,
премија - износ кој договарачот на осигурувањето го плаќа по договорот за осигурување,
полиса - исправа за договор за осигурување.

член 1: обем на покритие

- [1] Осигурувачот има обврска, врз основа на прописите за одговорност за надоместок на штета, да надомести штета ако со употреба на моторно возило се предизвика штета на трето лице, поради.
- 1) смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето, или
 - 2) уништување или оштетување на предмети, освен од одговорност за штети за предмети што ги примил на превоз.
- [2] Покрај одговорноста на сопственикот на возилото, осигурена е одговорноста на сите лица кои во согласност со сопственикот управуваат или се превезуваат со моторно возило.
- [3] Со осигурувањето од одговорност опфатена е и одговорноста за штета што ќе ја предизвика приклучно или неисправно возило додека е споено со возилото кое го влече и откако ќе се одвои од тоа возило и дејствува во функционална зависност од него.
- [4] Договорената осигурена сума претставува горна граница на обврските на осигурувачот за сите давачки по еден штетен настан, доколку поинаку не се договори, без оглед на бројот на оштетените. Повеќе временски поврзани штети, ако настанале поради иста причина, претставуваат еден осигурен случај.

член 2: влијание на промена на сопственоста на возилото врз договорот за осигурување

- [1] Ако во текот на траењето на осигурувањето се промени сопственикот на моторното возило, правата и обврските од договорот за осигурување од автомобилска одговорност преминуваат врз новиот сопственик и траат до истекот на тековниот период за осигурување.

член 3: исклучување од осигурување

- [1] Од осигурително покритие исклучени се отштетните побарувања:
- 1) кои по основа на договор или посебно ветување го надминуваат обемот на обврските што произлегуваат од правните прописи од одговорност за причинета штета;
 - 2) на лица што по Закон за задолжително осигурување во сообраќајот се исклучени од правото на надоместок на штета;
 - 3) што се однесуваат на предмети доверени на осигуреникот или на некое друго осигурено лице, а особено ако тие предмети ги превезува, користи или чува;
 - 4) поради оштетување на лица или предмети кои ќе настанат при превоз со возилото, поради нуклеарни или други радиоактивни материи, ако оштетувањето е непосредно или е посредна последица од кинење на јадрото или од зрачење на тие материи;
 - 5) за штети предизвикани при воени операции или побуни.
- [2] Ако посебно не се договори, од осигурителното покритие се исклучени отштетните побарувања кои произлегуваат од штетен настан што настанал за време додека возилото било мобилизирано или реквирирано од страна на властите во мирно време, и тоа од моментот на пристигнување на првото определено место до моментот на преземање на возилото.

член 4: губење на правата од осигурување

- [1] Осигуреникот, покрај губењето на правата од осигурување пропишани со чл. 16 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, ги губи правата од осигурување:
- 1) ако овозможи да се превезуваат лица на место кое не е предвидено за превоз на лица, за барањата што тие лица ќе ги поставуваат, освен за барање на лицата што се превезуваат во согласност со прописите;
 - 2) ако не е платена дополнителна премија за зголемен ризик, при што осигуреникот ги губи правата од осигурување за секој осигурен случај помеѓу платената премија и премијата што требало да ја плати.

член 5: обврски на осигуреникот

- [1] Осигуреникот е должен во законски рок да го известува осигурувачот за настанувањето на сообраќајната незгода и да достави пополнет Европски извештај; според своите можности, има обврска да му помогне на осигурувачот

во утврдувањето на одговорноста и должен е да даде вистински податоци за штетниот настан и за околностите под кои настанал.

- [2] Ако против осигуреникот е истакнато отштетно барање, е поднесена тужба за надоместок на штета и е поставено имотно-правно побарување, или е ставен предлог за обезбедување на докази, тој има обврска, без одлагање, да го извести за тоа осигурувачот и да му ги достави сите докази што ги содржи соодветното побарување.
- [3] Осигуреникот е должен водењето на парницата да му го препушти на осигурувачот.
- [4] Осигуреникот е должен обработувањето на отштетното побарување да му го препушти на осигурувачот и нема право да го одбие, а особено нема право да го признае, освен ако со тоа не се прави очигледна неправда.
- [5] Договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот е должен сите свои известувања упатени на осигурувачот писмено да ги потврди, а особено за промената на име, назив и адреса.
- [6] Повредата на обврските од овој член има за последица смалување на обврските на осигурувачот за толку за колку што настанала поголема штета поради тие повреди.

член 6: обврски на осигурувачот

- [1] Осигурувачот е должен да ги исплати оправданите барања и да преземе мерки за заштита на осигуреникот од неосновани или претерани отштетни барања. Ако осигурувачот ја повреди оваа обврска, должен е на осигуреникот да му ја надомести штетата.
- [2] Осигурувачот е овластен во име на осигуреникот да ги дава сите изјави кои, според неговото мислење, се потребни заради надоместок на штетата, или заради заштита од неосновани или претерани барања, и да овозможи остварување на правото на посредување во остварувањето на правата за надоместок на штета согласно со прописите со кои се уредуваат начинот и постапката на посредување.
- [3] Трошоците за одбрана на осигуреникот во кривична постапка ги надоместува осигурувачот само во случај кога изрично дал согласност за бранител и се обврзал за надоместок на трошоците.
- [4] Трошоците на парничната постапка ги надоместува осигурувачот доколку парницата ја водел осигуреникот во согласност со осигурувачот, или ако бил застапуван од лице што го одредил осигурувачот, и тоа во полн износ, без оглед на висината на осигурената сума.

член 7: територијално важење на осигурувањето

- [1] Осигурителното покритие, ако поинаку не е договорено, се однесува на територијата на Република Македонија, а на земјите членки на Советот на бироата за зелена карта, ако е платена доплатна премија за издавање зелена карта. Доплатната премија ќе се пресметува до стекнување на полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија.
- [2] За возилата што ги користат македонските работни и други организации за изведување на градежни, монтажни, истражувачки и слични работи надвор од територијата на Република Македонија, може за време на изведувањето на тие работи да се склучи осигурување од одговорност според овие Услови.

- [3] Ако во државата во која настапил осигурен случај, осигурувањето од одговорност е задолжително, се смета дека осигурувањето било договорено на минимална осигурена сума пропишана во таа земја, освен ако покритието од полисата за осигурување е поповолно за осигуреникот.
- [4] За возила со странска регистрација осигурувањето важи само на територијата на Република Македонија и не може да се издаде зелена карта.

член 8: започнување и престанување на осигурителното покритие

- [1] Обврската на осигурувачот од договорот за осигурување започнува по истекот на 24 часот на денот што во исправата за осигурување е наведен како почеток на осигурувањето, ако до тој ден е платена премијата, односно по истекот на 24 часот на денот кога премијата е платена, освен ако поинаку не е договорено.
- (2) Обврската на осигурувачот престанува по истекот на 24 часот на денот што во исправата за осигурување е наведен како ден на истек на осигурувањето.

член 9: утврдување на премија

- [1] Премијата за осигурување се утврдува со Тарифата на премии за осигурување од автомобилска одговорност.
- [2] Зголемувањето на премијата (малус) и намалувањето на премијата (бонус) во зависност од остварениот резултат се утврдува со Тарифата на премии за осигурување од автомобилска одговорност.

член 10: плаќање на премија

- [1] Договарачот на осигурувањето ја плаќа премијата при преземање на полисата, ако поинаку не е договорено.
- [2] Договарачот на осигурувањето ја плаќа премијата на свој ризик и трошок.
- [3] Ако премијата е платена по пошта или во Заводот за платен промет, како ден на плаќање се смета денот кога премијата правилно е утврдена.

член 11: враќање на премија

- [1] Во случај на уништување или одјавување на возилото, осигурувачот има обврска, по барање на долгорочно осигурување, да врати дел од премијата за преостанатото време на траење на осигурувањето (про рата) сметано од денот на приемот на барањето за откажување на договорот, доколку дотогаш не се остварил осигурен случај.

член 12: писмена форма

- [1] Договорот за осигурување е полноважен само ако е склучен во писмена форма.
- [2] Сите известувања и изјави што се даваат по одредбите на договорот за осигурување мора да бидат дадени во писмена форма.

член 13: надлежност во случај на спор

- [1] Во случај на спор помеѓу договарачот на осигурување, односно осигуреникот и осигурувачот надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.